



Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација



Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација
Проектот е финансиран од Европската Унија

Јавна дебата на тема:

„Дали се потребни измени во законот за јавни набавки?“

22 април 2015 (среда), Хотел Кратис, Кратово,

почеток 12:00 часот

Почитувани,

Регионалниот центар за одржлив развој од Кратово и Граѓанската мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација, Ве покануваат на јавна дебата на тема *„Дали се потребни измени во законот за јавни набавки?“*, што ќе се одржи на **22 април 2015г.**, во **Хотел „Кратис“ - Кратово**, со почеток во **12:00 часот**.

На настанот ќе се дискутира за спроведувањето на јавните набавки во единиците на локалната самоуправа, пред сè од аспект на зголемување на транспарентноста, отчетноста и одговорноста при трошењето на јавните пари на локално ниво, но и за проблемите и процедурите при спроведување на овие постапки. На дебатата ќе учествуваат неколку граѓански организации членки на мрежата, претставници на ЕЛС Кратово, претставници на институции како договорни органи и економски оператори од општината.

Во контекст на темата, домаќините од Регионалниот центар за одржлив развој, ќе ги претстават резултатите од неодамнешното истражување на актуелните состојби и практики при спроведување на јавни набавки на локално ниво.

Свое видување за спроведувањето на јавните набавки ќе изнесат претставници на локалната самоуправа во Кратово, како и на приватни претпријатија кои учествуваат во постапките за јавни набавки. Претставник на „Транспаренси Интернешнл – Македонија“ ќе се осврне на слабостите во законот за јавни набавки и улогата на Бирото за јавни набавки.

Од Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, ќе го презентираат истражувањето за отчетноста и транспарентноста на локалната самоуправа во организирањето и спроведувањето на јавните набавки.

Дебатата е дел од циклусот на јавните дебати што се организираат во повеќе градови низ целата земја, во рамки на Проектот *„Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“*, што го спроведуваат Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС), Охрид Институтот за економски стратегии и меѓународни односи (ОИ) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ), со финансиска поддршка на Европската Комисија, преку програмата IPA Civil Society Facility. Целта на проектот е ди ги зајакне улогата и придонесот на граѓанското општество во остварување на стандардите на доброто владеење и во процесот на ЕУ интеграција.

Изразените гледишта во никој случај не ги рефлектираат гледиштата на Европската Унија.

Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација
Проектот е финансиран од Европската Унија

Програма на настанот

11:45-12:00 Регистрација на учесниците

12:00-12:15 Воведно обраќање

Презентација на проектот „Граѓанска мрежа за спречување на
конфликт на интереси во јавната администрација“

Јован Близнаковски, програмски директор во Институтот за демократија
„Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС)

12:15-13:15 Дебата: „Дали се потребни измени во законот за јавни набавки?“

УЧЕСНИЦИ

Радмила Стојкова Китанова, Општина Кратово

Лимонка Ѓорѓиевска, Општина Кратово

Борјанчо Мицевски, Регионален центар за одржлив развој, Кратово

Слаѓана Тасева, Транспаренси Интернешнл - Македонија

Мери Ефремова, Јавно претпријатие „ИСАР“ Штип

Зоран Иванов, Фондација за развој на локалната заедница, Штип

13:15-13:45 Дискусија

13:45-14:00 Коктел



Граѓанска мрежа за
спречување на конфликт
на интереси во јавната
администрација

Изразените гледишта во никој случај не ги рефлектираат гледиштата на Европската Унија.